

Инструкции за приклучување на учесниците во WebEx конференција

Јана Иванова – КаиКон Консалтинг

Пристапување до WebEx конференција

Пред почетокот на секоја сесија од конференцијата организаторот ќе објави линк за приклучување во конференцијата со сите потребни информации или ќе Ви испрати покана на Вашата електронска пошта.

Поканата, изгледа вака и ги содржи следните информации:

- ❖ Број на конференцијата
- ❖ Лозинка на конференцијата
- ❖ Линк за приклучување
- ❖ Со кликување на линкот за приклучување на конференцијата, се отвора нова станица во Вашиот веб пребарувач

When it's time, join your Webex meeting here

Meeting number (access code): 555 337 6433
Meeting password: p5uUuzzZn21 (5553214567 from phones)

[Join meeting](#)

Tap to join from a mobile device (attendees only)

[+1-555-123-4567..5551234567#55512345#](#) Call-in toll-free number (US/Canada)
[+1-555-4567-123..5553217654#55554321#](#) Call-in toll number (US/Canada)
Some mobile devices may ask attendees to enter a numeric meeting password.

Join by phone

+1-555-123-6754 Call-in toll Number (US/Canada)
+1-555-321-7654 Call-in toll free (US/Canada)
[Global call-in numbers](#) [Toll free calling restrictions](#)

Join by video system, application or Skype for business

Dial 5551234567@webex.com

You can also dial 555.123.4.56 and enter your meeting number.

Доколку се приклучувате на конференцијата преку линк, на Вас е да:

- ❖ го ископирате линкот
- ❖ го впишете во Вашиот веб пребарувач и притиснете „Enter“
- ❖ се отвора нова веб страница и започнува приклучувањето во конференцијата


Приклучување во WebEx конференција

Страницата за приклучување на настанот изгледа вака: Сè што треба да направите е да се приклучите преку Вашиот веб пребарувач, со кликување на линкот обележан со жолто*.

Препораки:

- ❖ Планирајте дека Ви се потребни најмалку 5мин. при првото приклучување на WebEx порталот
- ❖ При првото вклучување системот може да побара од Вас да го внесете Вашето име и презиме, електронска пошта и лозинка (содржана во поканата за конференцијата или објавата на организаторот).



* Постои опција да не се приклучите преку веб пребарувач, туку да ја преземете WebEx Web апликацијата, која автоматски Ви се нуди како можност штом се отвори оваа страница. Само кликнете во долниот десен агол и започнете со инсталацијата. Веб пребарувачи кои ја поддржуваат WebEx Web апликацијата: Chrome, Chromium, Edge, Firefox, Internet Explorer и Safari.



Приклучување во WebEx конференција

Последниот чекор, пред да го кликнете зеленото копче и се приклучите на конференцијата, е да го направите подесувањето на звукот и видеото:

- ❖ Звук: Use computer audio
- ❖ Mute: Вашиот микрофон автоматски е исклучен при приклучување на настанот. Со стискање на „Mute“ копчето, тоа ќе стане „Unmute“ и останатите ќе можат да Ве слушаат.*
- ❖ Видео: „Start/Stop video“ стиснете го копчето за да ја вклучите/исклучите Вашата камера*



* Оваа опција може да не Ви е достапна, доколку организаторот така го конципирал настанот

Добредојдовте во WebEx конференцијата

Веќе сте дел од WebEx конференцијата!

На сликата е прикажано како изгледа една WebEx конференција: разните функционалности, подесувања и опции.

Дел од овие опции може да не Ви се достапни, доколку организаторот така го конципирал настанот (аудио опции, споделување на содржини, пораки...)

За подетални инструкции околу приклучувањето во WebEx конференција, функционалностите и подесувањата, посетете ја следнава веб страница:

<https://help.webex.com/en-us/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting>

